



КејДимитарВлахов бр.21
1000 Скопје
РепубликаМакедонија
тел.: +389 2 32 89 200
факс: +389 2 32 24 611
contact@aec.mk

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), на барање на корисникот, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 16.05.2018 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

I

СЕ ОТПОВИКУВА одобрението за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба со евидентен број 108185 издадено од Агенцијата за електронски комуникации на Друштво за услуги, трговија и производство ТАКСИ РАМИ увоз - извоз ДООЕЛ Кичево, со адреса на ул. “Маршал Тито бр.258” во Кичево на негово барање.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

III

Ова решение е конечно.

Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба со евидентен број:108185 на Друштво за услуги, трговија и производство ТАКСИ РАМИ увоз - извоз ДООЕЛ Кичево, со адреса на ул. “Маршал Тито бр.258” во Кичево.

На 14.05.2018 година Друштво за услуги, трговија и производство ТАКСИ РАМИ увоз - извоз ДООЕЛ Кичево, со адреса на ул. “Маршал Тито бр.258” во Кичево, достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведеното одобрение со број уп1-бр.0802-580

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15,193/15, 11/18 и 21/18), се донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото:

Изготвено во Агенција за електронски комуникации
Наш број: уп1-бр.0802-580
Скопје, 18-05-2018

По овластување од Директорот,
Игор Бојаџиев

Доставено до:

- странка
- сектор за радиокомуникации
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции
- сектор за финансии и сметководство
- архива

